



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

Македонија

100 Скопје

Год 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Понеделник, 26 јуни 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 1 динар. — Претплата за 1972 година изнесува 270 динара. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. Факс 226. — Телефони: централа 650-153; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671.

305.

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНАТА ЦЕНА НА ПЧЕНКАТА ЗА РОДОТ ОД 1972 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), им се обезбедува гарантирана цена за пченка од 1,000 динари за 1 килограм.

Цената од став 1 на оваа точка се подразбира за пченка испорачена во септември, октомври и ноември. Оваа цена се зголемува за секој следен месец почнувајќи од месец декември заклучно со месец мај, и тоа за 0,008 динари за 1 килограм пченка. Во јуни, јули и август се применува цената од месец мај.

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) по цената и под условите од оваа одлука е должна да ги купува сите количини пченка што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купената пченка што производителите ќе ѝ ја стават на располагање да ја преземе во рок од три месеци од денот на ставањето на располагање. Дирекцијата е должна да му ја плати на производителот гарантираната цена што важи за месецот во кој се презема пченката.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон на натоварната станица на производителот или франко магацин на железничката станица на производителот или франко магацин на мелница за производителите што се занимаваат со производство на пченка сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на Дирекцијата, а за индивидуалните производители — франко магацин на стопанските организации што Дирекцијата ги овластила да вршат откуп за нејзина сметка, и тоа за пченка зрела, здрава, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, употреблива за човечка исхрана односно за добиточна исхрана, незаразена со житни болести и штетници, со квалитет во зрно: со 14% влага и до 2% дефектни зрна и други примеси и до 4% кршени зрна.

4. Ако пченката има поголем или помал процент на влага од процентот што е предвиден во точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена за процентот на влага под или над предвидениот процент ќе се намали односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

5. Дирекцијата не е должна да купува понудена пченка која има процент на влага поголем од 14,5%.

Дирекцијата, по исклучок, може да презема и пченка која има процент на влага поголем од 14,5%, со тоа што гарантираната цена на таквата

пченка ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу Дирекцијата и производителот.

6. Дирекцијата и производителите со договор ги регулираат роковите на преземањето и другите услови на испораката на пченката.

7. Дирекцијата може да овласти одделни стопански организации да купуваат пченка за нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа одлука.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за гарантираната цена за пченка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 100

21 јуни 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

306.

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ВОЛНАТА ЗА 1972 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што произведуваат волна сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), им се гарантираат следните откупни цени за волна, и тоа:

	Дин/kg
1) за волна мерино I класа	59,95
2) за волна полумерино Ia класа	54,85
3) за волна полумерино Ib класа	45,60
4) за волна цигаја IIa класа	36,30
5) за волна цигаја IIb класа	33,20
6) за волна руда праменка IIIa класа	28,75
7) за волна руда праменка IIIb класа	27,55

Одредбите од оваа одлука се применуваат и на работните организации што вршат промет на волна, и тоа за оние количини волна од домашно производство произведени во кооперација со производители на волна.

Цената за волна стрижена од јагниња (јарина) од иста класа според југословенскиот стандард е пониска за 5% од цената од став 1 на оваа точка.

Цените за волна во боја од соодветни класи според југословенскиот стандард се пониски за 10% од цените од став 1 на оваа точка.

Цените за табатка волна се пониски за 5% од соодветната цена за руска волна, ако волната поради симнување со хемикалии не е битно оштетена. Ако оштетувањето е поголемо, купувачот и продавачот спогодбено ја утврдуваат цената сразмерно на оштетувањето.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во вагон, брод или друго превозно средство, по избор на купувачот во местото на продавачот.

Цените се подразбираат врз база на прана волна и се однесуваат на квалитетот за волна пропишан со југословенскиот стандард JUS F.B1.011 донесен со Решението за југословенскиот стандард за волнено влакно („Службен лист на СФРЈ“, бр. 41/63).

3. Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) по цените и под условите од оваа одлука е должна да ги купува сите количини волна што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купената волна што производителите ќе ѝ ја стават на располагање да ја преземе во рок од 2 месеца од денот на ставањето на располагање.

4. Дирекцијата и производителите со договор ги регулираат роковите за преземање и другите услови за испорака на волната.

5. Дирекцијата може да овласти одделни стопански организации да купуваат волна за нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа одлука.

6. Цените одредени со оваа одлука ќе се сообрачуваат кон промените на цените на волната од увоз ако тие цени се зголемат или намалат за над 3% од цените од точка 1 на оваа одлука. Височината на зголемувањето или на намалувањето на цените на волната од увоз ја утврдува Сојузниот завод за цени во декември секоја година.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за гарантирањето цени за волна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71).

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 101
21 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џедал Биедик, с. р.

307.

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ФОРМИРАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ ЗА РОДОТ ОД 1972 ГОДИНА

1. Просечните откупни цени на тутунот утврдени за одделни типови односно сорти тутун врз основа на цените одредени во Одлуката за минималните откупни цени на тутунот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/71), се зголемуваат за 11%.

Врз основа на новите просечни цени утврдени според одредбата на став 1 од оваа точка ќе се одредат нови минимални откупни цени на тутунот по типовите, сортите и класите од точка 1 на Одлуката за минималните откупни цени на тутунот.

Новите минимални откупни цени на тутунот од став 2 на оваа точка ќе ги утврдат организациите на здружениот труд што се занимаваат со обработка и преработка на тутун по пат на спогодба, која-

што, согласно со важечките прописи, ја склучуваат во рамките на Стопанската комора на Југославија. Спогодбата станува полноважна кога со неа ќе се согласи Сојузниот завод за цени.

2. Во сè друго остануваат во сила одредбите на Одлуката за минималните откупни цени на тутунот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/71).

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 102
21 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џедал Биедик, с. р.

308.

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАЊЕТО ЦЕНИ НА ОРИЗОВАТА АРПА ЗА РОДОТ ОД 1972 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), им се обезбедуваат гарантирани цени за оризова арпа (нелупен ориз), и тоа:

	Дин/kg
1) за I класа	2,78
2) за II класа	2,55
3) за III класа	2,44

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) по цените и под условите од оваа одлука е должна да ги купува сите количини на оризова арпа што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купената оризова арпа што производителите ќе ѝ ја стават на располагање да ја преземе во рок од три месеци од денот на ставањето на располагање. Ако Дирекцијата во наведениот рок не ги преземе купените количини на оризова арпа, таа е должна да му ги надомести на производителот трошоците за складирањето на непреземеаните количини, сметајќи од денот на истекот на рокот во кој Дирекцијата била должна да ги преземе купените количини.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон на натоварната станица на производителот или франко магацин на железничката станица на производителот или франко магацин на мелница за производителите што се занимаваат со производство на оризова арпа сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на Дирекцијата, а за индивидуалните производители — франко магацин на стопанските организации што Дирекцијата ги овластила да вршат откуп за нејзина сметка, и тоа за оризова арпа напочно зрела, здрава, без дефектни и оштетени зрна, незаразена со оризови болести или штетници, од следниот квалитет:

- 1) за I класа — исти сорти, со најмногу 3% црвени зрна, 2% примеса и нечистота и 14% влага;
- 2) за II класа — исти сорти, со најмногу 15% црвени зрна, 2% примеса и нечистота и 14% влага;
- 3) за III класа — разни сорти, со над 15% црвени зрна, со најмногу 2% примеси и нечистота и 14% влага.

4. Ако оризовата арпа има процент на примеса и нечистота или влага поголем или помал од процентот од точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена за секој поголем односно помал процент на примеса и нечистота или влага ќе се намали односно ќе се зголеми за истиот процент (1 : 1). Дропките се земаат предвид.

5. Дирекцијата не е должна да купува оризова арпа, без оглед на класата, која има влага повеќе од 18%, или примеса и нечистота повеќе од 8% за I класа, повеќе од 15% за II класа и повеќе од 18% за III класа.

6. Дирекцијата и производителите со договор ги регулираат роковите на преземањето и другите услови на испораката на оризовата арпа.

7. Дирекцијата може да овласти одделни стопански организации да купуваат оризова арпа за нејзина сметка во смисла на одредбите од оваа одлука.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за гарантираните цени за оризова арпа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 103
21 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

309.

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ГАРАНТИРАНАТА ЦЕНА НА ЈАЧМЕНОТ И ОВЕСОТ ЗА РОДОТ ОД 1972 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на јачмен и овес сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производители), им се обезбедува гарантирана цена за јачмен и овес (во понатамошниот текст: житото) од 1,05 динари за 1 килограм.

Цената од став 1 на оваа точка се подразбира за жито испорачано во месец јули. Оваа цена се зголемува за секој следен месец почнувајќи од месец август заклучно со месец мај, и тоа за 0,007 динари по 1 килограм. Во јуни се применува цената од месец мај.

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) по цената и под условите од оваа одлука е должна да ги купува сите количини жито што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купеното жито што производителите ќе ѝ го стават на располагање да го преземе во рок од три месеци од денот на ставањето на располагање. Дирекцијата е должна да му ја плати на производителот гарантираната цена која важи за месецот во кој се испорачува житото.

3. Цената од точка 1 на оваа одлука се подразбира франко вагон на натоварната станица на производителот или франко магацин на железничката станица на производителот или франко магацин на мелница за производителите што се занимаваат со производство на жито сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на Дирекцијата, а за индивидуалните производители — франко магацин на стопанските организации

што ги овластила Дирекцијата да вршат откуп за нејзина сметка, и тоа за жито зрело, здраво, без знаци на мувла и туѓ вкус и миризба, употребливо за човечка односно добиточна исхрана, незаразено со житни болести и штетници, од следниот квалитет:

1) јачмен (освен пиварски) — 63 kg хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;

2) овес — 43 kg хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага.

4. Ако житото има поголема или помала хектолитарска тежина од тежината од точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена се зголемува односно се намалува за 0,5% за секој килограм над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид.

Ако житото има поголем или помал процент на уродица, нечистотија или влага од процентот од точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена за процентот на уродица, нечистотија или влага под или над предвидениот процент ќе се намали односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид.

5. Дирекцијата не е должна да купува понудено жито што има процент на влага поголем од 14%.

Дирекцијата, по исклучок, може да презема жито што има процент на влага поголем од 14%, со тоа што гарантираната цена на таквото жито ќе се намали за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и Дирекцијата.

За сметливост на житото во посилна степен и за замачканост и завалканост на житото ќе се одбие до 5% од гарантираната цена.

6. Дирекцијата и производителите со договор ги регулираат роковите за преземање и другите услови за испорака на житото.

7. Дирекцијата може да овласти одделни стопански организации да купуваат жито за нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа одлука.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за гарантираните цени за јачмен и овес („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 104
21 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

310.

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ОДРЕДЕНИ ВИДОВИ ЗЕЛЕНЧУК И ОВОШЈЕ ЗА РОДОТ ОД 1972 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се одредуваат гарантираните цени на компирот, кромидот, гравот и сливата пожегача за сушење и се пропишуваат начинот и условите под кои Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги преземе количините на компир, кромид, грав и сливата пожегача за сушење, чија испорака е договорена помеѓу организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на наведениот зеленчук и овошје сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производи-

тели, и индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителот) и организациите на здружениот труд што се занимаваат со промет или со преработка на стоки (во понатамошниот текст: купувачот) или да ја надомести разликата во цената за тие количини.

2. На производителот му се обезбедуваат гарантирани цени, и тоа за:

Вид	Сорта	Квалитет	Дин/kg
1) компир	ургента		
	бинтје		
	дезире		
	цветник		
	игор и добрињ	I	0,67
2) кромид	ела		
	мажестик		
	меркур		
	конебец		
	толминец и викторија	I	0,52
3) грав	домашен погачар		
	птујски и мако (бачки кромид)	I	0,88
	тетовец и метохиски	екстра	5,00
		I	4,66
	ципро и трешневец	екстра	4,77
		I	4,45
	градиштанец	екстра	4,45
		I	4,22
	препеличар	екстра	4,22
		I	4,00
4) слива пожегача за сушење, врз база на стотинка	бел оријаш, пасулица, перла и сулфураш	I	3,90
			0,56

Квалитетот на производите од став 1 на оваа точка мора да му одговара и на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/64, 25/65, 27/68 и 10/71).

3. Договор за испорака на производите од точка 1 на оваа одлука ќе склучат производителот и купувачот до 31 март на годината за која се врши договарањето, со тоа што цените да не можат да бидат пониски од цените од точка 2 на оваа одлука.

4. Договорот од точка 3 на оваа одлука производителот е должен да ѝ го достави на Дирекцијата во рок од 15 дена од денот кога е склучен, заради евидентирање.

5. Дирекцијата е должна по цените и под условите од точка 2 на оваа одлука да ги преземе договорените количини на производите од точка 2 став 1 под 1, 2 и 3 на оваа одлука, само:

1) ако склучениот договор помеѓу производителот и купувачот ѝ е доставен заради евиденција во рокот од точка 4 на оваа одлука;

2) ако купувачот во договорениот рок не ги преземе купените количини на производите од точка 2 став 1 под 1, 2 и 3 на оваа одлука и ако производителот во рок од 7 дена од денот кога купувачот бил должен да ги преземе тие количини производи, ѝ постави барање на Дирекцијата таа да ги преземе;

3) ако договорот од точка 3 на оваа одлука, покрај производите и цената, содржи и одредби за рокот на испораката и за количината на производите, со тоа што договорените количини да не можат да бидат помали од 300 тони за компир и од 20 тони за кромид.

Дирекцијата е должна да ги преземе од производителот компирот, кромидот и гравот во рок од 45 дена од денот кога го примила барањето од производителот за преземање, со тоа што тој рок да не

може да почне да тече пред 1 октомври тековната година.

Со преземањето на компирот, кромидот и гравот според одредбата на став 2 од оваа точка, не се засекуваат другите права и обврски што за производителот и купувачот произлегуваат од договорот што меѓусебно го склучиле.

6. Ако Дирекцијата не го преземе компирот, кромидот и гравот во рокот од точка 5 став 2 на оваа одлука, таа е должна да му ги надомести на производителот, покрај цената од точка 2 на оваа одлука, и сите трошоци на складирањето за непреземените количини, сметајќи од денот на истекот на рокот од точка 5 став 2 на оваа одлука.

7. Ако купувачот на сливата пожегача за сушење, чија испорака е договорена и договорот ѝ е доставен на Дирекцијата заради евиденција во рокот од точка 4 на оваа одлука, на Дирекцијата ѝ понуди во индустриски сушилници сушена слива егивирана, таа е должна да ги преземе сите понудени количини. Квалитетот на сушените сливи мора да му одговара на квалитетот пропишан во Правилникот за квалитетот на овошјето, зеленчукот и печурките и производите од овошје, зеленчук и печурки.

Дирекцијата е должна да ја преземе сушената и егивираната слива по цена од:

	Дин/kg
1) за слива крупнока од 96 до 100 парчиња во 1/2 kg — — — — —	4,00
2) за слива крупнока од 86 до 95 парчиња во 1/2 kg — — — — —	4,15
3) за слива крупнока до 85 парчиња во 1/2 kg — — — — —	4,35

Цените од став 2 на оваа точка се подразбираат франко вагон односно франко камион на тврд пат, по избор на купувачот во местото на продавачот. Во цената е засметана и вредноста на дрвената амбалажа.

Сувата слива ќе се откупува по цените од став 2 на оваа точка само ако сливата за сушење е платена најмалку по цената од точка 2 став 1 под 4 на оваа одлука и ако е исушена во индустриски сушилници.

8. Цената на производите од точка 2 на оваа одлука се подразбира франко вагон или магацин на натоварната станица на производителот, или франко магацин на производителот и франко магацин или камион на тврд пат, по избор на купувачот, а без амбалажа.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за гарантираните цени на определени видови зеленчук и овошје („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 105
21 јуни 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Демал Биедиќ, с. р.

311.

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦАТА И 'РЖТА ЗА РОДОТ ОД 1972 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд што се занимаваат со производство на пченица и 'рж сами или во кооперација со индивидуални земјоделски

производители, и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), им се обезбедуваат гарантирани цени за пченица и 'рж (во понатамошниот текст: житото), и тоа:

	Дин/kg
1) за пченица од сорти на квалитетни групи А и Б	1,40
2) за пченица од сорти на квалитетна група Ц	1,30
3) за 'рж	1,30

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за жито испорачано во месец јули. Овие цени се зголемуваат за секој следен месец почнувајќи од месец август па заклучно со месец мај, и наредната година, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченица од квалитетни групи А и Б, за	0,010
2) пченица од квалитетна група Ц, за	0,008
3) 'рж, за	0,008

Во јуни се применуваат цените од месец мај.

2. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) по цените и под условите од оваа одлука е должна да ги купува сите количини жито што производителите ќе ѝ ги понудат заради купување и купеното жито што производителите ќе ѝ го стават на располагање да то преземе во рок од три месеци од денот на ставањето на располагање. Дирекцијата е должна да му ја плати на производителот гарантираната цена која важи за месецот во кој се презема житото.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон на натоварната станица на производителот или франко магацин на железничката станица на производителот или франко магацин на мелница за производителите што се занимаваат со производство на жито сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на Дирекцијата, а за индивидуалните производители — франко магацин на стопанските организации што се счистени од Дирекцијата да вршат откуп за нејзина сметка, и тоа: за жито зрело, здраво, без знаци на мувла и без туѓ вкус и миризба, употребливо за човечка исхрана, незаразено со житни болести и штетници, од следниот квалитет:

- 1) пченица — 76 kg хектолитарска тежина, со 2% уродица и нечистотија и 13% влага;
- 2) 'рж — 70 kg хектолитарска тежина со 2% уродица и нечистотија и 13% влага.

4. Ако житото има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа што е предвидена во точка 3 на оваа одлука, гарантираната цена се зголемува односно се намалува за 0,5% за секој килограм над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. Пченицата која има хектолитарска тежина поголема од 80 kg ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg.

Ако житото има поголем или помал процент уродица, нечистотија или влага од оној што е предвиден во точка 3 од оваа одлука, гарантираната цена за процентот на уродица, нечистотија или влага под или над предвидениот ќе се намали односно ќе се зголеми за истиот процент. Дропките се земаат предвид. Кршени зрна помали од половина се сметаат во уродица.

На пченицата која има хектолитарска тежина помала од 74 kg или уродица и нечистотија повеќе од 5%, не се применуваат одредбите на оваа одлука.

5. Дирекцијата не е должна да купува понудено жито што има процент на влага поголем од 14%.

Дирекцијата, по исклучок, може да презема жито што има процент на влага поголем од 14%, со тоа што гарантираната цена на таквото жито ќе се намали и за трошоците на сушењето.

Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор склучен помеѓу производителот и Дирекцијата.

За сметливост на житото во посилна степен и за замачканост и запаленост на житото ќе се одбие до 5% од гарантираната цена.

6. Дирекцијата и производителите со договор ги регулираат роковите за преземање и другите услови за испорака на житото.

7. Дирекцијата може да овласти одделни стопански организации да купуваат жито за нејзина сметка во смисла на одредбите на оваа одлука.

8. Поблиски прописи за сортите на пченицата од точка 1 под 1 на оваа одлука донесува сојузниот секретар за земјоделство.

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за гарантираните цени за пченица и 'рж („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71).

10. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 106

21 јуни 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

312.

Врз основа на член 27 став 4 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ ЗА ДОБИТОК ЗА 1972 ГОДИНА

1. На организациите на здружениот труд — што произведуваат и гојат добиток сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, и на индивидуалните производители (во понатамошниот текст: производителите), им се обезбедуваат следните гарантирани цени за свињи, говеда, овци и живина, и тоа:

	Цена Дин/kg
жива	топла
мера	полу- тинка

А. Свињи

За месести свињи и нивни меѓусебни мелези, врз база на 26% месо на 100 килограми жива мера или 33% месо на 100 килограми топли полутинки

7,38 9,36

За живи свињи што содржат над 26% месо до заклучно 30% цената се зголемува за секој процент месо за 0,28, а за свињите што содржат 31% месо или повеќе цената за секој процент месо се зголемува за 0,34 динари по килограм.

За топли полутинки од месести свињи за секој процент месо над 33% до заклучно 37% цената за секој процент месо се зголемува за 0,34 динари, а за топли полутинки со 38% или повеќе проценти месо цената за секој процент месо се зголемува за 0,39 динари по килограм.

	Цена Дин/kg жива мера		Цена Дин/kg жива мера
Цените не се гарантираат за свињи што содржат под 26% месо на 100 килограми жива мера, или што содржат под 33% месо на 100 килограми топли полутинки. Процентот на месо се утврдува на линијата на колење во однос на кланичната тежина според посебниот југословенски стандард — месести свињи за индустриска преработка JUS E.C1.021 под 3 и 5, односно врз основа на дебелината на слојот на сланина заедно со кожата, измерено на линијата на колење, и тоа: на крстините на местото каде што мускулот најмногу влегува во сланината и на средината на грбот помеѓу 13-то и 14-то ребро. Врз основа на тие две вредности на дебелината на сланината се утврдува процентот на месото според табелата 2 на наведениот стандард.		За секој процент месо над рандманот од 56% цената се зголемува за 0,1714 динари по килограм. 5) За згоени телиња — мелези на расата буша и другите домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, до 6 месеци старост: а) I класа, тежина најмалку 90 kg, рандман најмалку 56% — — — — — б) II класа, тежина најмалку 90 kg рандман најмалку 54% — — — — — 6) За згоени помлади јунчиња — мелези на расата буша и другите домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 6 до 18 месеци старост, со млечни заби: а) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман најмалку 54% — — — — —	9,68 9,25
В. Говеда			
1) За згоени телиња од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези до 6 месеци старост: а) Ia класа, тежина најмалку 150 kg, рандман најмалку 62% — — — — — б) I класа, тежина најмалку 150 kg, рандман најмалку 62% — — — — — 2) За згоени јунчиња од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези над 6 до 12 месеци старост и со млечни заби: а) Ia класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман најмалку 58% — — — — —	11,74 11,15	За секој процент месо над рандманот од 54% цената се зголемува за 0,1713 динари по килограм; б) II класа, тежина најмалку 300 kg за машки и 260 kg за женски грла, рандман најмалку 52% — — — — — За секој процент месо над рандманот од 52% цената се зголемува за 0,1654 динари по килограм. 7) За згоени постари јунчиња, млади говеда — мелези од расата буша и другите домашни раси (истарска, колубарска, посавска, подолска и гатачка) со благородни раси, над 18 до 36 месеци старост, со 4 постојани заби: а) I класа, тежина најмалку 400 kg за машки и 360 kg за женски грла, рандман најмалку 54% — — — — —	8,60
За секој процент месо над рандманот од 58% цената се зголемува за 0,1741 или 0,1957 динари по килограм; б) I класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 320 kg за женски грла, рандман најмалку 56% — — — — —	10,32	За секој процент месо над рандманот од 54% цената се зголемува за 0,1648 динари по килограм; б) II класа, тежина најмалку 350 kg за машки и 300 kg за женски грла, рандман најмалку 50% — — — — —	8,90
За секој процент месо над рандманот од 56% цената се зголемува за 0,1786 динари по килограм. 3) За згоени јунчиња од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези, над 12 до 18 месеци старост, без постојани заби: а) Ia класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман најмалку 58% — — — — —	10,00	За секој процент месо над рандманот од 50% цената се зголемува за 0,1660 динари по килограм. 8) За згоени телиња од 6 месеци старост, од расата буша: а) I класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 54% — — — — — б) II класа, тежина најмалку 60 kg, рандман 52% — — — — —	8,30
За секој процент месо над рандманот од 58% цената се зголемува за 0,1779 динари по килограм; б) I класа, тежина најмалку 450 kg за машки и 400 kg за женски грла, рандман најмалку 56% — — — — —	10,32	9) За згоени помлади јунчиња над 6 до 18 месеци старост, од расата буша, со млечни заби: а) I класа, тежина најмалку 200 kg за машки и 180 kg за женски грла, рандман најмалку 52% — — — — —	9,25
За секој процент месо над рандманот од 56% цената се зголемува за 0,1786 динари по килограм. 4) За згоени постари јунчиња (млади говеда) од благородни раси и за нивни меѓусебни мелези над 18 до 36 месеци старост, што имаат најмногу 4 постојани заби: а) Ia класа, тежина најмалку 500 kg за машки и 450 kg за женски грла, рандман најмалку 58% — — — — —	10,00	За секој процент месо над рандманот од 48% цената се зголемува за 0,1642 динари по килограм. 10) За згоени постари јунчиња — млади говеда, од расата буша, над 18 до 36 месеци старост, со најмногу 4 постојани заби:	7,88
За секој процент месо над рандманот од 58% цената се зголемува за 0,1724 динари по килограм; б) I класа, тежина најмалку 470 kg за машки и 420 kg за женски грла, рандман најмалку 56% — — — — —	9,50		

Цена Дин/kg жива мера	
7,88	а) I класа, тежина најмалку 270 kg за машки и 220 kg за женски грла, рандман најмалку 52% — — — — —
	За секој процент месо над рандманот од 52% цената се зголемува за 0,1515 динари по килограм.
7,40	б) II класа, тежина најмалку 250 kg за машки и 200 kg за женски грла, рандман најмалку 48% — — — — —
	За секој процент месо над рандманот од 48% цената се зголемува за 0,1542 динари по килограм.

В. Овци

1) За згоени јагњиња, од 5 до 12 месеци старост, што не измениле ниту еден млечен заб:

9,44	а) I класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 54% — — — — —
8,88	б) II класа, тежина најмалку 20 kg, рандман најмалку 50% — — — — —

2) За згоени шилежиња, над 1 до 2 години старост, што имаат најмалку 2 постојани заби:

8,40	а) I класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 52% — — — — —
7,77	б) II класа, тежина најмалку 25 kg, рандман најмалку 48% — — — — —

3) За згоени овци и овни, над 2 години старост:

6,88	а) I класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 50% — — — — —
6,55	б) II класа, до 5 години старост, со најмалку 6 постојани заби, тежина најмалку 30 kg, рандман најмалку 46% — — — — —

Г. Живина

За згоени пилиња/бројлери.

8,00	а) I класа — — — — —
7,70	б) II класа — — — — —

2. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за 1 kg добиток жива мера или за 1 kg топла полутинка, франко натоварено во вагон или камион, по избор на купувачот, во местото на предавачот. Тежината се утврдува по истекот на 12 часа од последното хранење, или најдоцна 2 часа по колењето, или кај нахранети говеда и овци намалено до 5% а кај свињи до 2%.

Цените од став 1 на оваа точка се однесуваат на квалитетот на добитокот пропишан:

- 1) со посебниот југословенски стандард Месести свињи за индустриска преработка — JUS E. C1.021;
- 2) со прописите за квалитетот на говедата и овците за колење и гоњење ПК-E2 (трето преработено издание).

Цените од точка 1 под А, Б, и В на оваа одлука не се применуваат на грлата кај кои постојат скриени мани, што ќе се утврдат на линијата на колење.

Преземањето по квалитетот го врши стручна служба што ќе ја одреди надлежниот републички орган, под надзор на органот на пазарната инспекција.

3. Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во понатамошниот текст: Дирекцијата) е должна да ги преземе свињите, говедата, овците и живината по цените од точка 1 на оваа одлука. Свињите и говедата Дирекцијата ќе ги преземе во количините што производителите ќе ги договорат за испорака на Фондот за унапредување на производството и на пласманот на добитокот и добиточните производи и тие количини ги регистрираат кај Дирекцијата.

Дирекцијата е должна по цените од точка 1 под А, Б, В и Г на оваа одлука да ги преземе и сите количини свињи, говеда, овци и живина, што ќе ги понудат производителите а не се договорени за испорака на Фондот за унапредување на производството и на пласманот на добитокот и добиточните производи, ако тие количини производителите поединечно или преку свои деловни здруженија ги регистрираат кај Дирекцијата.

Дирекцијата ќе ги презема свињите, говедата, овците и живината според ст. 1 и 2 на оваа точка ако количините се регистрирани кај Дирекцијата до 31 декември за секоја наредна година.

Количините регистрирани кај Дирекцијата можат секоја година да се дополнуваат, со тоа што дополнувањето да не може да биде на штета на производителот.

Договорите за регистрација од ст. 1 и 2 на оваа точка, покрај вкупните количини, мораат да содржат и динамика на испораката по квартали, така што и обврската на Дирекцијата во поглед на преземањето да важи само за испораката на количината по така договорената динамика.

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат ако производителите ги понудат на Дирекцијата добиток за откуп најмалку во следните количини:

1) свињи	500 парчиња;
2) говеда	50 парчиња;
3) овци или јагњиња	500 парчиња;
4) бројлери	5000 парчиња.

5. Стопанските организации што ќе ги овласти Дирекцијата ќе ги купуваат по цените и под условите од точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука сите количини свињи, говеда, овци и живина, што производителите ќе им ги понудат заради купување најдоцна 30 дена пред почетокот на испораката на говедата и овците, а 20 дена пред почетокот на испораката на свињите и живината.

Дирекцијата е должна да го преземе понудениот добиток по истекот на рокот на испораката.

Ако Дирекцијата не го преземе добитокот во тој рок, таа е должна понудениот добиток, без оглед на неговиот квалитет, да го преземе, а по истекот на тој рок да им ги надомести на производителите трошоците и штетата што ќе настанат поради тоа.

Ако производителот не ги подготви пријавените количини добиток или не го испорача добитокот по договорената динамика, тој е должен да ѝ ги надомести на Дирекцијата трошоците и штетата што ќе настанат поради тоа.

Стопанските организации од став 1 на оваа точка се должни, ако за тоа добијат налог од Дирекцијата, откупениот добиток односно месото и преработките од месо на таков добиток да ги продадат на одреден пазар односно на одредени купувачи.

Односот помеѓу Дирекцијата и стопанските организации од став 1 на оваа точка се регулира со писмен договор.

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за гарантирањето цени за добиток („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/71).

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 107

21 јуни 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Џемал Биедик, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење на социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Крмпотић Милан;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИ

Матејчић Емил, Мини Хектор;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Брдар Иван, Пуцулић Андрија, Чаргоња Анте, Чаргоња Коста, Чаргоња Маријан, Чаргоња Владо, Чохар Душан, Фућак Маријан, Фућак-Гроховац Нера, Каузлирић Франьо, Ленац Звонимир, Пилешић Маријан, Томић Винко, Зитербарт Иван;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА
СВЕЗДА

Везјак Јосип, Бутковић Иван, Мањготић Драго, Мартинчић-Чаргоња Мира, Сроќ Недељка, Страдиот Леополд, Вечерина Марта;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бенко Стане, Брдар Рудолф, Брознић Антон, Чохар Божидар, Дамјановић Богдан, Дејановић-Николчић Марица, Франковић Стјепан, Гаљанић Иван, Гребло Романо, Хауселмаиер-Лулић Невенка, Јурешић Јосип, Јуретић Милутин, Канцијанић Вилим, Кариолић Витомир, Кезеле Душан, Клић Јосип, Кркуљан Константин, Кунда Владимир;

Линић Октавио, Лончарић Драго, Лучић Спасоје, Мадунић Шпиро, Максимовић Мирослав, Мањготић Станко, Матковић Божо, Микуличић Иван, Модрић Звонимир, Пашкван Мартин, Павлетић Тихоми, Пухаловић Драгутин, Реља Франьо, Сершић Тихомир, Срића Мирослав, Станковић-Мавринац Марија, Шнелер Ивица, Веселић Анте, Жежелић Ема;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Чаргоња-Маршић Ружица, Кордић Франьо, Лонгин Недељко, Љутић-Пуци Јоланда, Матешкић-Марчеља Мира, Свешко Здравка, Шепић-Саршон Драгица, Вагаја-Жунић Марија.

Бр. 109
22 септември 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуват за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Великото Војводство Луксембург

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТА

Guy de Muiser, Pierre Wurth;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Emile Neuman, Guillaume Konsbruck;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА

Hendrik Nicolaas Themmen;

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Robert Blomsma;

за заслуги во извршувањето на доверените задачи што придонесуваат за пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Великото Војводство Луксембург

СО МЕДАЛ ЗА ЗАСЛУГИ

Willem de Boer, Johanna Verburg, Katharina Bruinsma.

Бр. 110
27 септември 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
305. Одлука за гарантираната цена на пченката за родот од 1972 година — — — —	617
306. Одлука за гарантираните цени на волната за 1972 година — — — — —	617
307. Одлука за формирање на минималните откупни цени на тутунот за родот од 1972 година — — — — —	618
308. Одлука за гарантираните цени на оризовата арпа за родот од 1972 година — —	618
309. Одлука за гарантираната цена на јачменот и овесот за родот од 1972 година —	619
310. Одлука за гарантираните цени на одредени видови зеленчук и овошје за родот од 1972 година — — — — —	619
311. Одлука за гарантираните цени на пченицата и ржта за родот од 1972 година —	620
312. Одлука за гарантираните цени за добиток за 1972 година — — — — —	621
Одликувања — — — — —	624